



С

НА СОЦИЈА

830
Sluzbeni vestnik SR
Makedonija

91001 Skopje
fah 51

Т

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отгласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60302-603-19644

Петок, 8 јули 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 39 динари. — Претплата за 1983 година изнесува 1.425 динари. — Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. — Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

433.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за земање определени стокровни кредити во странство во 1983 и 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 6 јули 1983 година.

П бр.286
6 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за земање определени стокровни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83) во член 1 став 1 по зборот: „држави“ се додаваат зборовите: „и заеми за структурно приспособување што ги одобруваат меѓународните финансиски организации: Меѓународната банка за обнова и развој и Европската инвестициона банка“, а по зборовите: „(во натамошниот текст: стокровни кредити)“ се додаваат зборовите: „и да даваат гаранции по тие кредити и заеми“.

Член 2

По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи:

„Член 5а

Кредитот што овластената банка го дава од заем за структурно приспособување, што во 1983 година ќе го одобри Меѓународната банка за обнова и развој, се дава под условите предвидени во договорот за тој заем.

Ако организациите на здружен труд, во поглед на роковите за враќање и приливот на девизи по кредитот од став 1 на овој член, понудат исти услови овластената банка, при одобрувањето на кредитот, предност ќе им даде на организациите на здружен труд од подрачјето на стопански недоволно развиените социјалистички републики и на САП Косово.

На одлуката за давање кредит, организацијата на здружен труд има право на приговор до сојузниот секретар за финансии.“

Член 3

Во член 8 став 2 се менува и гласи:

„На девизниот прилив што ќе остане по намирувањето на обврските од став 1 на овој член се применуваат прописите за издвојување на дел од девизите за плаќање на увозот на енергетски сировини, за потребите на федерацијата и за девизни резерви со кои ракува Народната банка на Југославија.“

Член 4

Во член 13 зборовите: „рок за враќање не е“ се заменуваат со зборовите: „рок за враќање е“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

434.

Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со Амандман IV точка 1 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на републиките и покраините од 6 јули 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се прогласува:

дека Драгослав Марковиќ, по положба, е член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Се објавува дека Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го сочинуваат:

— од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина Цвиетин Мијатовиќ;

— од Социјалистичка Република Македонија Лазар Колишевски;

— од Социјалистичка Република Словенија
Sergej Kraigher;
— од Социјалистичка Република Србија Пе-
тар Стамболиќ;
— од Социјалистичка Република Хрватска
Мика Шпиљак;
— од Социјалистичка Република Црна Гора
Видое Жарковиќ;
— од Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина Радован Влајковиќ;
— од Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово Фадил Хоџа и
— Драгослав Марковиќ како претседател на
Претседателството на ЦК СКЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 243
6 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините, Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

435.

Врз основа на член 281 став 1 точка 13 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, а во врска со член 101 од Деловникот
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 6 јули 1983 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ФОРМИРАЊЕТО, СОСТАВОТ И ЗАДАЧАТА
НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРЕД-
ЛОГОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИМНАТА НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Се формира Комисија за изработка на пред-
логот за утврдување на химната на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија (во натамош-
ниот текст: Комисијата).

2. Задача на Комисијата е да го утврди пред-
логот на текстот и мелодијата на химната на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да му
го предложи законот за химната на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија.

Задачата од став 1 на оваа точка Комисијата
ке ја изврши најдоцна до март 1985 година.

3. Комисијата има претседател и 15 членови.
Претседателот и осум членови на Комисијата
ги избира Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ
од редот на делегатите во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата на
Собранието на СФРЈ за избор и именувања.
Сојузниот извршен совет делегира свој прет-
ставник за член на Комисијата.

По еден член на Комисијата, во договор со Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ, како свои
претставници, делегираат Претседателството на Со-
јузната конференција на ССРНЈ, Претседателството
на ЦК СКЈ, Претседателството на Советот на Со-
јузот на синдикатите на Југославија, Претседател-
ството на СЗБНОВ на Југославија, Претседател-
ството на Сојузот на Социјалистичката младина на
Југославија, како и Сојузот на композиторите на
Југославија и на Сојузот на здружението на писа-
телите на Југославија.

Претседателот на Комисијата го именува Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ од редот на
членовите на Комисијата, на предлог од Комисија-
та на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

4. Во работата на Комисијата можат, по пока-
на, да учествуваат претставници на заинтереси-
раните органи, организации, заедници и здруженија
во федерацијата, претставници на соодветните ор-
гани и организации во републиките и автономните
покраини, како и истакнати јавни, научни и струч-
ни работници.

5. Комисијата може, заради проучување на од-
делни прашања, вршење на консултации, подготов-
ка на документационо — аналитички материјали и
вршење на други стручни работи во врска со извр-
шувањето на својата задача да формира работни
групи и стручни тимови.

6. Стручните и другите работи потребни за ра-
ботата на Комисијата ги обезбедува генералниот
секретар на Собранието на СФРЈ.

7. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист
на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 225
6 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

436.

Врз основа на член 238 точка 2 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 234 од Законот за основите на системот
на државната управа и за Сојузниот извршен совет
и сојузните органи на управата, Собранието на
СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот
извршен совет, на седницата на Соборот на репу-
бликите и покраините од 6 јули 1983 година и на
седницата на Сојузниот собор од 6 јули 1983 годи-
на, донесе

О Д Л У К А

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-
ДАВСТВО**

I

Се разрешува од должноста претседател на Со-
јузниот комитет за законодавство Јанко Чесник, на
лично барање, заради оденје на нова должност.

II

За претседател на Сојузниот комитет за зако-
нодавство се именува д-р Петар Вајовиќ, генерален
секретар на Сојузниот извршен совет.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 226
6 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

437.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 31 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации, Собранието на СФРЈ, по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет и на предлог на Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 6 јули 1983 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 6 јули 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За заменик на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање се именува Воислав Кнежевиќ, досегашен претседател на Стопанската комора на Црна Гора.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 241
6 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Антул Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

438.

Врз основа на точка 3 ст. 2 и 5 од Одлуката за формирањето, составот и задачите на Комисијата за изработка на предлог за утврдување на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 6 јули 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРЕДЛОГ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИМНАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ТАА КОМИСИЈА ОД РЕДОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. За претседател на Комисијата за изработка на предлог за утврдување на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се именува м-р Звонко Шпољар, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. За членови на Комисијата за изработка на предлог за утврдување на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од редот на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се избираат:

— Михаило Брајовиќ, Шандор Добо, Ранко Ѓуриќ, Трпе Јаковлевски, Фатима Хаџиалиќ, д-р Сурја Пуповци и д-р Јоган Савин.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 242
6 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

439.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за општонаредната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНАТА ОБВРСКА ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ЗАДАЧИТЕ И РАБОТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

За потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: вооружените сили), во војна и во случај на непосредна воена опасност се организираат единици со работна обврска. Единиците со работна обврска се организираат со распоредување на граѓаните што подлежат на работна обврска, а не се распоредени во вооружените сили и не подлежат на работна обврска во органите за внатрешни работи.

Член 2

Единиците со работна обврска можат да се организираат од дел или од цела организација на здружен труд чија дејност во мир е: изградба и одржување на комуникации (патишта, железнички пруги и аеродроми, луки и пристаништа); градежништво, транспорт, натовар и истовар; хидротехнички работи; одржување и поправка на моторни возила, воздухоплови и пловни објекти.

Во единиците со работна обврска што се организираат од дел или од цела организација на здружен труд, покрај обврзниците на работната обврска вработени во иста или во друга организација на здружен труд, можат да се распоредуваат и обврзници на работна обврска што не се во работен однос.

Член 3

Зависно од обемот на работите, потребното време и можноста за ангажирање на луѓе и средства за работа, единиците со работна обврска се организираат во: одделенија (до 10 лица), водови (од 30 до 50 лица), чети (до 150 лица) и баталјони (до 450 лица). Во исклучителни случаи, во кои посебни потреби и задачи тоа го бараат, можат да се организираат и бригади со работна обврска (до 1500 лица).

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, единиците со работна обврска што се организираат од дел или од цела организација на здружен труд, можат да ја задржат мирновременската големина и организација на работата.

Член 4

Единиците со работна обврска за потребите на вооружените сили во војна се организираат во мир со наредба од надлежниот општински орган издадена врз основа на барање од надлежниот военотериторијален орган.

Во војна, ако тоа го бараат неопходните потреби за изведување на борбени дејства и други потреби на вооружените сили, а надлежниот општински орган не е во можност да издаде наредба во смисла на став 1 од овој член, единиците со работна обврска се организираат по наредба од старешината на надлежниот военотериторијален орган или по наредба на воен старешина на положба на командант на баталјон и на друга нејзе рамна или повисока командна положба (во натамошниот текст: надлежниот воен старешина).

Член 5

Единиците со работна обврска се обезбедуваат со потребните материјални средства и со добиток, во согласност со прописите за материјалната обврска на граѓаните и на основните и други организации на здружен труд.

Член 6

Единиците со работна обврска во извршувањето на задачите и работите за потребите на вооружените сили можат да се ангажираат за извршување на следните задачи, и тоа за:

1) изведување на работи врз: утврдување и зачувување; уредување на патишта, железнички пруги, аеродроми, леталишта, хелидроми, луки, пристаништа, хидродроми и сидришта; изградба на објекти за вода и уредување на станици за вода; маскирање на објекти за вода и уредување на станици за вода; маскирање на објекти и работи; уредување и одржување на места за преминување преку водени и други природни пречки; изградба и одржување на тајни складови, бази, земјанки, болници и други санитетски објекти, како и изведување на други работи на правците и во реоните и зоните на борбени дејства со кои се обезбедува поуспешно извршување на воените задачи на единиците на вооружените сили;

2) деконзервација и активирање на техничките материјални средства во воената резерва; разместување на воените материјални резерви; помош при пренесувањето материјални средства од складови до мобилизациjsки зборни места и во други реони; помош при мобилизациjsки превоз по море и при натоварување на материјални средства на плодни објекти, како и вршење и на други работи во реоните на натоварување и истоварување;

3) разместување и евакуација на воен материјал и на друга воена опрема, на резервите на средства и опрема на организациите на здружен труд што произведуваат за потребите на вооружените сили и нивно засолнување од загрозените реони и правци;

4) натовар и истовар на технички материјални средства и на други средства во луките, пристаништата, аеродромите, железничките станици и другите собирни центри на воени материјални резерви и на други средства;

5) помош при масовно пренесување на повредени и заболени, асанација на боишта и други работи;

6) помош во гаснење на пожари, расчистување на урнатини и поправка на воени згради и други објекти и отстранување на други последици врз воените објекти и друг имот;

7) извршување на други работи за потребите на вооружените сили.

Член 7

Надлежниот воен старешина доставува барање до надлежниот општински орган во кое ги наведу-

ва сите елементи потребни за организација на единиците со работна обврска (број и големина на единиците со работна обврска; структура и организација на секоја единица; за чии потреби се организираат; реон и време на извршување на задачите; начин и место на прифаќање од страна на воените единици; опрема, алат и машини со кои единиците мора да располага и др.).

Член 8

Надлежниот општински орган, врз основа на барање од надлежниот воен старешина, ги организира единиците со работна обврска, ги распоредува обврзниците на работната обврска, ги распоредува материјалните средства и добитокот во согласност со прописите за материјалната обврска на граѓаните и на основните и други организации на здружен труд, ги именува старешините на единиците, го определува местото за јавување, го организира повикувањето на обврзниците на работната обврска и упатувањето на единиците со работна обврска до работилиштата или до местата за прифаќање од страна на воените единици за кои се изведуваат работите, го организира сместувањето, исхраната и здравственото згрижување, врши надзор над единиците што се организираат во организациите на здружен труд и е одговорен за мобилизациjsката готовност на единиците со работна обврска.

Член 9

Надлежниот општински орган води преглед на единиците со работна обврска кој содржи и податоци за: организацијата, видот и големината на единиците со работна обврска; местото на собирање; организацијата на упатување од местото на собирањето до работилиштето; организацијата на сместувањето и исхраната и други потребни елементи.

Член 10

Активирањето и употребата на единиците со работна обврска ги наредува надлежниот општински орган по барање од надлежниот воен старешина.

Член 11

Пополнувањето и чувањето на позивите на лицата распоредени во единиците со работна обврска и за давателите на материјални средства и добиток, и организацијата на повикувањето ги врши надлежниот општински орган на начинот предвиден за воените обврзници распоредени во единиците на вооружените сили.

Член 12

Надлежниот општински орган, при повикување на обврзниците на работната обврска распоредени во единиците со работна обврска, во позивот може да назначи обврзникот на работната обврска да понесе со себе прирачен алат, личен прибор и други предмети неопходни за работа и лична употреба. На обврзниците на работната обврска не им се издава потребна облека и друга воена опрема.

Член 13

Воените обврзници што не се распоредени во вооружените сили, а се распоредени во единиците со работна обврска, ако билат повикани на служба во вооружените сили, се должни да се јават на позивот, а ако веќе стапиле во единиците со работна обврска — старешините на единиците се должни веднаш тоа да им го овозможат.

Член 14

По извршената задача единиците со работна обврска, по правило, се расформираат, а обврзниците на работната обврска, материјалните средства и добитокот се враќаат дома. Зависно од потребите, единиците со работна обврска можат да се упатуваат на други задачи по одлука на надлежниот општински орган или на надлежниот воен старешина.

Единиците со работна обврска организирани од дел или од цела организација на здружен труд, по извршената задача, по правило, ја продолжуваат својата основна дејност.

Член 15

Зависно од сложеноста на планираните работи, во мир можат да се организираат неопходна обука, увежбување и проверка на единиците со работна обврска на начинот предвиден за обука на воените единици на вооружените сили.

Исплата на трошоците, организирање на сместувањето, исхрана и здравствено обезбедување врши надлежниот орган на општествено-политичката заедница, командите или штабот, што ја организираат обуката, увежбувањето и проверката на обученоста на единиците со работна обврска.

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за утврдување на способноста на граѓаните за вршење на работната обврска и за извршувањето на работната обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/70).

Член 17

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 348
19 мај 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с.р.

440.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ПРИ ЧИЕ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ, ДЕМОНТИРАЊЕ И СТАВАЊЕ ВОН УПОТРЕБА, МОРА ДА СЕ ИЗВРШИ ПРИСПОСОБУВАЊЕ КОН ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

1. Објектите од значење за општонародната одбрана при чие проектирање, изградба или реконструкција, по барање на сојузниот секретар за народна одбрана или на воените старешини што ќе ги овласти тој, мора да се изврши приспособување кон потребите на општонародната одбрана, односно при чие укинување, монтирање или ставање вон употреба, мора да се постапи по барањата кои од становиште на интересите на општонародната одбрана ќе ги постави Сојузниот извршен совет, се:

а) во областа на сообраќајот:

1) автопатишта, сите категоризирани и некатегоризирани патишта и градски магистрални улици;

2) железнички пруги за јавен сообраќај и индустриски колосеци, метроа и железнички станици;

3) тунели, мостови, вијадукти и други објекти на патиштата и железничките пруги долги над 10 метри;

4) аеродроми со аеродромски објекти и инсталации;

5) вештачки пловни патишта, луки, пристаништа и пристани на длабочини поголеми од 2 метра, со лакобрани и лучки постројки;

6) бродови од 100 и повеќе бруто регистарски тона, траекти и рибарски бродови;

б) во областа на телекомуникациите и врските:

1) меѓумесни и месни телекомуникациони постојани жичени водови (воздушни, подземни и подводни) и опрема и уреди за работа на нив;

2) безжични телекомуникациони уреди за сите видови врски;

3) згради и делови од згради наменети на телекомуникации и врски;

4) објекти и уреди на радиодифузниот и телевизискиот систем;

5) навигациони системи и објекти што служат за навигациони цели во поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај;

в) во областа на енергетиката:

1) хидроцентрали, термоцентрали и нуклеарни централи;

2) далноводи, трансформаторски станици — и расклопни постројки во системот на далноводи со моќност од 35 kV и поголеми;

3) топлани со капацитет од 23.16 мегаватчасови и поголеми;

4) објекти за производство и преработка на течни горива и гасови од сите капацитети;

5) складови и пумпни станици за течни горива и гасови од сите капацитети;

6) нафтови и гасови од сите капацитети;

7) објекти за производство и употреба на нуклеарни сировини и нуклеарна енергија;

г) во областа на водостопанството:

1) брани над 5 метра височина и брани за акумулација на 30.000 кубни метри вода и повеќе;

2) водоводи, мелиорациони и регулациони системи и мелиорации и регулации во зафатот на населби и комуникации;

3) водовод и канализација со капацитет за 20.000 жители и повеќе;

д) во областа на индустријата:

1) објекти за производство и ремонт на предмети на вооружувањето и воената опрема и објекти на основни и други организации на здружен труд што се определени како оспособени за производство на предмети на вооружувањето и воената опрема;

2) објекти на црната и обоената металургија;

3) објекти за градба и ремонт на бродови и бродска опрема;

4) објекти за производство и ремонт на мотори, пински возила и друмски моторни возила и трактори;

5) објекти за производство на електрични машини и апарати;

6) објекти за производство на базни хемиски производи;

7) објекти за производство на цемент;

8) објекти за преработка на каучук;

9) објекти за производство на прехранбени производи со дневен капацитет од 10 тони и повеќе;

б) складови, силоси и ладилници за прехранбени производи и складови за постојани и пазарни стоковни резерви со капацитет над 2.000 m³;

е) мелници за мелење жито и други објекти за преработка на прехранбени производи, со дневен капацитет од 10 тони и повеќе;

ж) постојани складови на експлозивни, запални и отровни материи со капацитет од 1.000 килограми и повеќе;

з) складови за предмети на вооружувањето и воената опрема од сите видови;

с) болници со капацитет од 100 болеснички посетители и повеќе и други објекти на здравствени организации;

и) објекти за производство на лекови и други фармацевтски средства.

2. Инвеститорите се должни за проектирањето односно за планираната изградба или реконструкција на објектите од точка 1 од оваа одлука, писмено да го известат Сојузниот секретаријат за народна одбрана односно воените старешини што ќе ги овласти сојузниот секретар за народна одбрана (во понатамошниот текст: воениот старешина), и тоа пред да се пристапи кон претходните инвестициони работи.

3. Известувањето од точка 2 на оваа одлука инвеститорот е должен да го достави преку надлежниот републички односно покраински орган на чија територија се наоѓа односно се подигнува објектот. Тоа известување треба да содржи: податоци за локацијата, намената, капацитетот, времето на проектирањето и изградбата на објектот, со потребни објаснувања.

Надлежниот републички, односно покраински орган доставува известувањето до Сојузниот секретаријат за народна одбрана, односно до воениот старешина, со свое мислење за потребата од приспособување на објектот кон потребите на општонародната одбрана.

4. Ако сојузниот секретар за народна одбрана односно воениот старешина утврди дека инвестициониот објект од точка 1 на оваа одлука е приспособен кон потребите на општонародната одбрана, ќе го извести за тоа инвеститорот во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето од точка 2 на оваа одлука.

5. Сојузниот секретар за народна одбрана односно воениот старешина е должен, во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето од точка 2 на оваа одлука, да му постави на инвеститорот барање за приспособување на објектот кон потребите на општонародната одбрана, ако најде дека објектот не е приспособен кон тие потреби.

Ако врз основа на податоците од точка 3 став 1 на оваа одлука не може да се донесе оценка, сојузниот секретар за народна одбрана односно воениот старешина ќе бара инвеститорот да му достави потребна документација за да може да донесе оценка за потребата од приспособување на објектот кон потребите на општонародната одбрана.

Сојузниот секретар за народна одбрана односно воениот старешина е должен, во рок од 30 дена од денот на приемот на бараната документација од став 1 на оваа точка, да донесе оценка за потребата од приспособување на објектот кон потребите на општонародната одбрана.

Ако сојузниот секретар за народна одбрана односно воениот старешина во рок од 30 дена не го постави барањето од став 1 на оваа точка односно ако не донесе оценка во смисла на став 3 од оваа точка се смета дека нема барање за приспособување.

6. Сојузниот секретар за народна одбрана односно воениот старешина кој решава за потребата од приспособување на објектот кон потребите на општонародната одбрана, ќе достави еден примерок на известувањето од точка 4 односно барањето од точка 5 на оваа одлука до надлежниот републички односно покраински орган, а еден — до инвеститорот преку надлежниот републички односно покраински орган.

7. Носителите на правото на располагање, користење и управување (во натамошниот текст: носители на правото на користење) се должни писмено да го известат Сојузниот секретаријат за народна

одбрана за планираното укинување на одделни пруги во железничкиот сообраќај, односно за планираното монтирање или ставање вон редовна употреба на други објекти од точка 1 на оваа одлука.

8. Известувањето од точка 7 на оваа одлука, носителот на правото на користење е должен да го достави преку надлежниот републички односно покраински орган на чија територија се наоѓа објектот. Тоа известување треба да содржи: податоци за локацијата, намената и капацитетот на објектот, времето на укинувањето, монтирањето односно ставањето вон редовна употреба, со потребни објасненија.

Надлежниот републички односно покраински орган го доставува известувањето до Сојузниот секретаријат за народна одбрана, со свое мислење за потребата од поставување барање од становиште на интересите на општонародната одбрана.

9. Ако сојузниот секретар за народна одбрана најде дека не е потребно да се поставува посебно барање од становиште на интересите на општонародната одбрана, ќе го извести за тоа носителот на правото на користење во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето од точка 7 на оваа одлука.

10. Ако сојузниот секретар за народна одбрана утврди дека по повод укинувањето, монтирањето односно ставањето вон редовна употреба на објектот, треба да се постават барања од становиште на интересите на општонародната одбрана, таков предлог ќе му достави на Сојузниот извршен совет во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето од точка 7 на оваа одлука и за тоа ќе го извести носителот на правото на користење.

11. Ако врз основа на податоците од точка 8 став 1 на оваа одлука не може да донесе оценка, сојузниот секретар за народна одбрана ќе бара носителот на правото на користење да му ја достави потребната документација за да може да донесе оценка за потребата од поставување барање од становиште на интересите на општонародната одбрана.

Сојузниот секретар за народна одбрана е должен, во рок од 30 дена од денот на приемот на бараната документација од став 1 на оваа точка, да донесе оценка за потребата од поставување барање од становиште на интересите на општонародната одбрана.

Ако сојузниот секретар за народна одбрана не го извести носителот на правото на користење за доставувањето на предлози до Сојузниот извршен совет во смисла на точка 10 од оваа одлука, ќе се смета дека нема посебни барања од становиште на интересите на општонародната одбрана.

12. Сојузниот секретар за народна одбрана ќе достави еден примерок на известувањето од точка 9 на оваа одлука до надлежниот републички односно покраински орган, а еден — до носителот на правото на користење преку надлежниот републички односно покраински орган.

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на објектите при чија изградба мора да се изврши приспособување кон потребите на народната одбрана, постапка за известување за изградбата на тие објекти и за поставување барања за нивното приспособување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/75).

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 372

19 мај 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

441.

Врз основа на член 274 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1. Се формира Совет за телекомуникации (во натамошниот текст: Совет) како заедничко колегијално тело на сојузните органи на управата и сојузните организации во состав на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

2. Советот обезбедува усогласување на ставовите на заинтересираните сојузни органи на управата и сојузни организации и координација во спроведувањето на утврдената политика во областа на телекомуникациите, како и постојана соработка на заинтересираните републички и покраински органи на управата по прашања од таа област, а особено по прашањата што се однесуваат на: усогласувањето на среднорочните планови за развој на системот на врски; оценувањето на целесообразноста на развојот на новите системи на врски за посебни потреби и проширување на постојните системи на врски; давањето на иницијатива за склучување на договори, општествени договори и самоуправни спогодби во областа на врските и следењето на нивната реализација; давањето на иницијатива за утврдување на условите за заедничка изградба, користење и одржување на системите на врски (објекти, опрема и др.); давањето на иницијатива за донесување на прописи со кои се регулира развојот, изградбата и одржувањето на системите на врски; предлагањето на услови за ефикасно функционирање на системите на врски во вонредни прилики; разгледувањето на потребата и оправданоста на преземањето странски лиценци и развој на сопствената технологија за производство на телекомуникациона опрема; предлагањето на критериуми и начин за формирање и користење на неопходните резерви на инсталации, опрема и составни делови за системите на врски; разгледувањето и предлагањето на ставови за учество на југословенските делегации на светските конференции во рамките на Меѓународниот сојуз за телекомуникации; разгледувањето и усогласувањето на програмите за научноистражувачка работа на одделни системи на врски; предлагањето на услови и мерки за користење на меѓународни и други странски кредити за развој и изградба на системите на врски; координирањето на заедничкиот развој, изградбата и користењето на информационо-документациониот систем на телекомуникации; разгледувањето и на други прашања и предлагањето на мерки во областа на врските, со кои се придонесува за поголема безбедност на земјата и подобро технолошко единство на системот на врски.

За прашањата што ги разгледува, Советот дава иницијативи, мислења и предлози и за својата работа го известува Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

3. Советот има 18 членови и претседател.

4. Советот го составуваат претставници на: Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот секретаријат за надворешни работи и Сојузната управа за радиоврски.

Советот го составуваат и претставници на републичките и покраинските органи на управата надлежни за работите на врски.

Во Советот се наменуваат претставници на: Општото здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија, Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони, Заедницата на југословенските железници, Заедницата на југословенското електростопанство, Деловната заедница на радиодифузните организации на здружен труд на југословенската радиотелевизија и Заедниците на електротехничките факултети и виши школи на Југославија.

5. Претседателот и членовите на Советот ги наменува Сојузниот извршен совет.

6. Во работата на Советот можат да учествуваат и претставници на други заинтересирани органи и организации кога се разгледуваат прашања значајни за работата на тие органи и организации.

7. Советот донесува деловник за својата работа.

8. Вршењето на стручни и административни работи за потребите на Советот го обезбедува Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 329

19 мај 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

442.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА ИЗДАНИЈАТА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ И „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ — МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 1983 ГОДИНА

1. Претплатната цена на изданијата „Службен лист на СФРЈ“ и „Службен лист на СФРЈ“ — Меѓународни договори, што ги издава Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на јазиците на народите на Југославија и на јазиците на албанската и унгарската народност, за 1983 година изнесува:

1) за „Службен лист на СФРЈ“ — 1.425 динари;

2) за „Службен лист на СФРЈ“

— Меѓународни договори — 2.425 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 351

8 јуни 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

443.

Врз основа на член 121 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82 и 77/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ДИНАРСКИ ПОБАРУВАЊА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

1. Во Одлуката за условите за стекнување и користење на динарски побарувања на странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77, 67/79 и 21/81) во точка 1 став 2 во одредбата под 1 зборовите: „според самоуправната спогодба од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“ се заменуваат со зборовите: „согласно со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“.

Во одредбата под 4 зборовите: „извршна судска пресуда на домашен суд“ се заменуваат со зборовите: „извршен наслов“.

Во одредбата под 4 се додава нов став 2, кој гласи:

„Трансфер на алиментацијата во странство се врши на странски лица и на државјани на СФРЈ, кои во странство имаат живеалиште.“

Во одредбата под 5, во став 2 зборовите: „според самоуправната спогодба на член 69 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“, се заменуваат со зборовите: „согласно со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“.

2. Во точка 3 став 2 зборовите: „според самоуправната спогодба од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“ се заменуваат со зборовите: „согласно со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“.

3. Во точка 4 став 2 зборовите: „може да одобри“ се заменуваат со зборот: „одобрува“.

По став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„За износот на динарските побарувања на странско лице, остварен според основите од оваа одлука, кој не може да се трансферира во странство туку се држи на посебна сметка кај овластена банка и се користи за нестоковни плаќања и за плаќања на трошоците за престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, домашни лица не обезбедуваат девизи согласно со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.“

Динарските побарувања остварени според основите од оваа одлука, странски лица можат да ги изнесат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во ефективни динари само во согласност со Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство.“

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 4 до 6.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 338
16 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

444.

Врз основа на член 46 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И НА ДРУГ РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ЗАРАДИ ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ИЗВОЗ КОИ СЕ НАПЛАТУВААТ ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ

1. Во Одлуката за условите за увоз на сировини и на друг репродукционен материјал заради производство на стоки за извоз кои се наплатуваат во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/82) во точка 1 процентот: „50%“, се заменува со процентот: „65%“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 357
27 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

445.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за ерпиење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОСНОВАЧИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СТРАНСТВО ВО ПОГЛЕД НА ПРОМЕТОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ОСНОВАНО ВО СТРАНСТВО ШТО СЕ ЗАНИМАВА СО ТРГОВСКА ДЕЈНОСТ

1. Во Одлуката за преземање на обврските од организациите на здружен труд основачи на претпријатија во странство по поглед на прометот на претпријатието основано во странство што се занимава со трговска дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/77) во точка 1 по зборовите: „остварениот промет“ се додаваат зборовите: „со Југославија“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 358
23 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

446.

Врз основа на член 45 став 2 од Законот за општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА И ЗА СОЈУЗНИОТ ОРГАН НА УПРАВАТА КОЈ МОЖЕ ДА ПОСТАВУВА БАРАЊЕ ВО ПОГЛЕД НА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И ЗАШТИТАТА ОД ВОЕНИ РАЗУРНУВАЊА СО КОИ СЕ УСОГЛАСУВААТ ПРОСТОРНИТЕ И УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ

1. Со оваа одлука се уредува постапката за поставување на барања во поглед на потребите на општонародната одбрана и заштитата од воени разурнувања (во натамошниот текст: барањето) при изработката, донесувањето и извршувањето на просторните и на урбанистичките планови и се определува сојузен орган на управата кој може да ги постави тие барања.

2. Барањето кое се поставува при изработката, донесувањето и извршувањето на просторните и на урбанистичките планови (во натамошниот текст: плановите) ги содржи условите што се однесуваат особено на:

1) општото уредување на територијата за потребите на општонародната одбрана и заштитата од воени разурнувања;

2) обезбедувањето просторни услови за функционирање на комплексите во кои се наоѓаат воени и други објекти од посебно значење за општонародната одбрана односно комплекси за изградба на такви објекти;

3) уредувањето на посебни простори за изведувањето на борбени дејства на вооружените сили;

4) обезбедувањето простори за посебни намени од значење за општонародната одбрана;

5) приспособувањето на општествената инфраструктура кон потребите на вооружените сили, општонародната одбрана и заштитата од воени разурнувања.

3. Барањата во смисла на точка 2 од оваа одлука може да ги поставува Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

4. Органот кој го донесува планот е должен да го извести Сојузниот секретаријат за народна одбрана за донесувањето на одлука за пристапување кон подготовките за изработката на планот.

Известувањето од став 1 на оваа точка, со потребната документација, се доставува до Сојузниот секретаријат за народна одбрана преку републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на општонародната одбрана (во натамошниот текст: надлежниот орган).

Надлежниот орган при доставување на известувањето и на потребната документација до Сојузниот секретаријат за народна одбрана дава мислење за потребата од усогласување на тој план со потребите на општонародната одбрана и заштитата од воени разурнувања.

5. Сојузниот секретаријат за народна одбрана им го доставува на сите заинтересирани сојузни

органи на управата и сојузни организации известувањето од точка 4 на оваа одлука заради прибавување на пивно мислење во врска со барањето за усогласување на планот со потребите на општонародната одбрана и заштитата од воени разурнувања.

Органите и организациите се должни во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето од став 1 на оваа точка до Сојузниот секретаријат за народна одбрана да достават свое мислење.

6. Сојузниот секретаријат за народна одбрана е должен барањето да го достави во рок од 60 дена од денот на приемот на известувањето и на документацијата од точка 4 на оваа одлука.

Барањето се доставува до органот кој го донесува планот преку надлежниот орган.

7. Органот кој го донесува планот е должен пред донесувањето на планот да го извести Сојузниот секретаријат за народна одбрана за тоа дали во предлогот на планот се вградени барањата што ги поставил Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Известувањето од став 1 на оваа точка со потребната документација се доставува до Сојузниот секретаријат за народна одбрана на начинот и по постапката од точка 4 став 2 на оваа одлука.

8. Сојузниот секретаријат за народна одбрана, по приемот на известувањето и на потребната документација од точка 7 на оваа одлука оценува дали во предлогот на планот се вградени и поставени барања.

Ако Сојузниот секретаријат за народна одбрана оцени дека треба да се остане при барањето кое не е вградено во предлогот на планот, за тоа ќе го извести органот кој го донесува планот, преку надлежниот орган, во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето.

Ако предлогот на планот не е усогласен, Сојузниот секретаријат за народна одбрана за тоа ќе го извести Сојузниот извршен совет.

9. Во текот на извршувањето на планот Сојузниот секретаријат за народна одбрана може да поставува барања кои се во согласност со планот.

Органот кој го извршува планот е должен да постапува во согласност со барањата од став 1 на оваа точка.

Контрола над постапувањето по барањето од став 1 на оваа точка врши Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

10. Во постапката на поставување барања, изработка, донесување и извршување на планот се применуваат мерките за заштита на тајноста на податоците што се предвидени со прописите за утврдување и заштита на податоците значајни за вооружените сили и за општонародната одбрана, што се прогласени како државна, воена или службена тајна.

11. Измените и дополненијата на плановите во поглед на низното усогласување со потребите на општонародната одбрана и заштитата од воени разурнувања се вршат по постапката што е предвидена за нивното донесување.

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за усогласување на просторните и урбанистичките планови со потребите на народната одбрана и заштитата од воени дејства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76).

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 349
23 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

447.

Врз основа на член 55 став 3 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), член 114 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78) член 156 од Законот за службата во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78) и член 21 став 2 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80 и 40/80), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОЕНОЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

Член 1

Во Правилникот за военолекарските комисиии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/82) во член 54 став 1 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) заболел, ранет, повреден или озледен пред стапувањето во воена школа во својство на питомиц — ученик, а вршењето на должноста во воената школа не предизвикало влошување на болеста;“.

Досегашната точка 3 станува точка 4.

Член 2

Во член 58 став 1, по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) заболел, ранет, повреден или озледен пред стапувањето на служба во вооружените сили, а вршењето на службата во вооружените сили не влијаело врз влошувањето на болеста;“.

Досегашната точка 3 станува точка 4.

Член 3

Во член 70 ставот 3 се менува и гласи:

„При донесувањето на оценка за привремена неспособност за воена служба на војник, согласно се применуваат одредбите на член 20 од Законот за воената обврска.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 26
28 јуни 1983 година
Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана,
адмирал, Бранко Мамула, с. р.

448.

Врз основа на точка 7 од Одлуката за условите и начинот на пренос на девизи на давателите на услуги во меѓународниот стоковен сообраќај во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/83), сојузниот секретар за финансии пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН СООБРАЌАЈ ВО 1983 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд што даваат услуги на превоз во меѓународниот стоковен поморски, речен, друмски и воздушен сообраќај (во натамошниот текст: даватели на услуги), на кои преносот на девизи се врши согласно со Одлуката за условите и начинот на пренос на девизи на давателите на услуги во меѓународниот стоковен сообраќај во 1983 година (во натамошниот текст: Одлуката) при извозот им испоставуваат на корисниците на услуги најмалку два примерока на фактурата за извршената услуга на превоз. Таа фактура содржи особено: податоци за динарскиот и девизниот износ на возарината; назив на овластената банка кај која давателот на услугата има девизна сметка; како и број на девизната сметка на давателот на услугата.

Извозникот — корисник на услугата на превозот, при распоредот на девизниот прилив од сметката 25730, со налог 746 го распоредува и пренесува во корист на сметката 7109 на давателот на услугата износот на девизите назначен во фактурата од став 1 на оваа точка.

Давателот на услугата, по приемот на девизите од став 2 на оваа точка на сметката 7109, на својата банка ја дава налог 745 за пренос на тие девизи на својата сметка 7100, како и на сметката 7100 на другите даватели на услуги на односниот превоз, ако ги ангажирал како кооперанти.

Кон налогот 745 што го издава за пренос на девизи во смисла на став 3 од оваа точка, давателот на услугата приложува доказ дека ги намирал динарските обврски спрема корисникот на услугата (петиот примерок на заверениот образец 41 на Службата на општественото книговодство и сл.) и тоа во височината на противвредноста на износот на девизите од образецот 745 кој се однесува на услугите на превоз, сметано според курсот што важел на денот (датумот) на издавањето на налогот 745 (датумот од рубриката 16).

2. Давателите на услуги, при увозот, заради наплата на превозот на стоки на меѓународни релации, на корисниците на услуги им испоставуваат најмалку два примерока на фактурата за извршената услуга на превоз. Таа фактура содржи особено: податоци за динарскиот износ на возарината и за износот на девизите во смисла на точка 4 од Одлуката; називот на овластената банка кај која давателот на услугата има девизна сметка како и бројот на девизната сметка на давателот на услугата.

Увозникот — корисникот на услугата на превоз на стоки што се увезуваат ги пренесува девизите на давателот на услугата во височина на стварните тропици на превозот на странска релација согласно со точка 4 на Одлуката.

Корисниците на услуги пренесуваат сордветен износ на девизи од сметката 7100 на сметката 7109 на увозникот — корисникот на услугата кај неговата овластена банка. По извршувањето на тој пренос, увозникот — корисник на услугата е должен да издаде налог 746 за пренос на девизи од смет-

ката 71919 на сметката 7109 на давателот на услугата.

За износот на девизите што е пренесен на давателот на услугата на сметката 7109 со налогот 746, давателот на услугата на банката ѝ издава налог 745 за пренос на тој износ на девизи од сметката 7109 на неговата сметка 7100, како и на сметката 7100 на другите даватели на услуги на односниот превоз, ако ги ангажирал како кооперанти.

За износот на девизи што ќе го прими во смисла на став 2 од оваа точка, давателот на услугата му пренесува динари на корисникот на услугите, во височината на динарската противвредност, на девизите, сметано според курсот што важел на ден (датумот) од налогот 745 со кој девизите се пренесуваат од сметката 7109 на сметката 7100 на давателот на услуги. Кон налогот 745 давателот на услугата задолжително приложува доказ дека ги намирал динарските обврски спрема корисникот на услугата (писти примерок на заверениот образец 41 на Службата на општественото книговодство и сл.).

3. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за извршување на одредбите на Одлуката за условите и начинот на пренос на девизи на давателите на услуги во меѓународниот стоковен сообраќај во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/83).

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-6470-1
26 мај 1983 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
Јоже Флорјанчиќ, с.р.

449.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78, 1/80 и 41/80), претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/82) во точка 1 оддел под а) одредбата под 7 се менува и гласи:

„7. од Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија:

Љубиша Поповиќ, секретар на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија;“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3224
15 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с.р.

450.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/83), во точка 1, во табелата текстот под реден број 16 се менува и гласи:

Реден број	Воздухопловно пристаниште	Денови				Денови			
		Во зимскиот период (од 1 ноември до 26 март) од часот до часот	Во летниот период (од 27 март до 31 октомври) од часот до часот	1 — понеделник	2 — вторник	3 — среда	4 — четврток	5 — петок	6 — сабота
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	„Мостар“	07,00	14,00	1,2,3,4,5	06,00 15,00	07,30 20,00	1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7		

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3765/1
1 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
м-р Назми Мустафа, с.р.

451.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА ЗА КОИ ПРЕСТАНАА ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанаа да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенија:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот и на застапникот на странскиот производител	Дозвола за промет издадена од	Решение на Сојузниот комитет за земјоделство за престанок на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	ACCOTHION 500-E	American Cyanamid Company, New Jersey, САД, кого во Југославија го застапува СОУР Хемиска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ — Загреб	Сојузниот секретаријат за земјоделство, решение бр. 1646/1 од 12 февруари 1971 година	Бр. 1333/2 од 6 април 1983 година
2	AEROSOL-15	Товарна кемичних izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4424/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7535/1 од 30 септември 1982 година
3	AEROSOL-16	Охис — Органско хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“ — Скопје	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4421/1 од 6 април 1976 година	Бр. 7936/1 од 15 октомври 1982 година
4	AEROSOL-17	Товарна хемичних izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4421/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7525/1 од 30 септември 1982 година
5	AEROSOL-20	Товарна кемичних izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4426/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7530/1 од 30 септември 1982 година
6	ANITEN-D	Товарна кемичних izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4427/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7534/1 од 30 септември 1982 година
7	ATRAPIN Mg-25	Товарна кемичних izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 271/1 од 16 јануари 1976 година	Бр. 7529/1 од 30 септември 1982 година
8	ATROMET-Mg-25	СОУР Кемиска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 474/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7455/1 од 15 октомври 1982 година
9	BASALIN GRANULAT	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО „ПРОГРЕС“, ООУР „Прогрес-Хемотекс“, IV Робна дирекција — BASF, Белград	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 6217/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 92/2 од 10 февруари 1983 година
10	BIRLANE-24% EC	Shell International Company Ltd., Лондон, кого во Југославија го застапува РО „АСТРА“, ООУР Заступство иностраних фирми у Загребу	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4533/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7521/1 од 30 септември 1982 година
11	CERKOFIT WP-60	СОУР Хемиска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 1659/5 од 15 јуни 1977 година	Бр. 3761/3 од 28 јуни 1982 година

1	2	3	4	5
12	COTORAN (R) 50-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, ко- го во Југославија го заста- пува „COMMERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 6215/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 6446/2 од 30 август 1982 го- дина
13	DICURAN (R) 30-Mg	Ciba-Geigy AG., Basel, ко- го во Југославија го заста- пува „COMMERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 483/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 6462/2 од 30 август 1982 го- дина
14	ETIOL AKAR	СОУР „ГАЛЕНИКА“, РО „ГАЛЕНИКА-АГРОХЕМИ- ЈА“, ООУР Фабрика фито- фармације Земун	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 4405/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7540/1 од 30 септември 1982 година
15	GALITON G-10	СОУР „ГАЛЕНИКА“, РО „ГАЛЕНИКА-АГРОХЕМИ- ЈА“, ООУР Фабрика фито- фармације, Земун	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 439/1 од 23 јануари 1975 го- дина	Бр. 7538/1 од 30 септември 1982 година
16	GEOSAN	СОУР Кемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chro- mos — Заштита биља“, За- греб	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 1003/1 од 24 февруари 1977 година	Бр. 9509/14 од 14 декември 1982 година
17	GESAPRIM (R) EXTRA 500 тековен	Ciba-Geigy AG., Basel, ко- го во Југославија го застапу- ва „COMMERCE“, ТОЗД Реп- родукцијски материјал, Љубљана	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 958/1 од 9 февруари 1978 година	Бр. 8058/2 од 8 ноември 1982 година
18	GESAPRIM (R) EXTRA 50-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, ко- го во Југославија го застапу- ва „COMMERCE“, ТОЗД Реп- родукцијски материјал, Љубљана	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 957/1 од 9 февруари 1978 година	Бр. 8059/2 од 8 ноември 1982 го- дина
19	GESAPRIM (R) multi 25-Mg	Ciba-Geigy AG., Basel, ко- го во Југославија го застапува „COMMERCE“, ТОЗД Реп- родукцијски материјал Љубљана	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 485/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 6465/2 од 30 јули 1982 годи- на
20	GESAPRIM (R) 25-Mg	Ciba-Geigy AG., Basel, ко- го во Југославија го застапува ТОЗД Репродукцијски ма- теријал, Љубљана	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 486/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 6467/2 од 30 јули 1982 годи- на
21	GESAPRIM (R) forte 25- -Mg	Ciba-Geigy AG., Basel, ко- го во Југославија го застапува „COMMERCE“, ТОЗД Реп- родукцијски материјал, Љубљана	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 484/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 6463/2 од 30 јули 1982 годи- на
22	GESAPRIM (R) multi 500 тековен	Ciba-Geigy AG., Basel, ко- го во Југославија го застапу- ва „COMMERCE“, ТОЗД Реп- родукцијски материјал, Љубљана	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 6210/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 6466/2 од 30 јули 1982 годи- на
23	GESAPRIM (R) forte 500 тековен	Ciba-Geigy AG., Basel, ко- го во Југославија го застапу- ва „COMMERCE“, ТОЗД Реп- родукцијски материјал, Љубљана	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 487/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 6464/2 од 30 јули 1982 годи- на
24	GESAROL E-25	Товарна кемичних издел- ков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 4432/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7531/1 од 30 септември 1982 година
25	KARBARIL G-5	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита би- ља“, Шабац	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 4490/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7524/1 од 30 септември 1982 година
26	KUPRAN-40	Хемијска индустрија „ЖУ- ПА“, Крушевац	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 1698/2 од 23 мај 1977 година	Бр. 8362/2 од 24 ноември 1982 го- дина
27	LEKTAN F-50	Товарна фармацевтских ин- кемичних изделков „ЛЕК“ Љубљана	Сојузниот комитет за зем- јоделство, решение бр. 458/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7681/1 од 7 октомври 1982 година

1	2	3	4	5
28	LEKTAN K-20	Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov „ЛЕК“, Љубљана	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 459/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7680/2 од 7 октомври 1982 година
29	LINDAN P-2	СОУР Кемички комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos — Заштита биља“, Загреб	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 2950/2 од 27 септември 1978 година	Бр. 9509/17 од 14 декември 1982 година
30	LINDAN P-2,8	СОУР Хемичка индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 4492/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7523/1 од 30 септември 1982 година
31	LINDAN прашок-2%	СОУР „ПЛИВА“, ООУР „Заштита биља — Калиновица“, Загреб	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 4453/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7509/1 од 30 септември 1982 година
32	LINDAN 2,8 прашиво	Товарна кемичних izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 4434/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7527/1 од 30 септември 1982 година
33	LINDAPIN	Товарна кемичних izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 4599/2 од 4 октомври 1976 година	Бр. 7532/1 од 30 септември 1982 година
34	LINDAIN OLJE	Товарна кемичних izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 4435/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7526/1 од 30 септември 1982 година
35	LUMETON 2412	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE“, ТОЗ/Репродукциски материјал, Љубљана	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 7196/1 од 15 декември 1978 година	Бр. 8060/2 од 8 ноември 1982 година
36	MALATION S-25	СОУР Хемичка индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 4480/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7522/1 од 30 септември 1982 година
37	MONOSAN	СОУР „ГАЛЕНИКА“, РО „Галеника-Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 4407/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7539/1 од 30 септември 1982 година
38	MONOSAN COMBI	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО „ПРОГРЕС“, ООУР „Прогрес-Хемотекс“, IV Робна дирекција — BASF, Белград	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 6632/1 од 10 ноември 1981 година	Бр. 9529/2 од 15 декември 1982 година
39	MUHARI CID	СОУР Кемичка индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 108/1 од 8 јануари 1976 година	Бр. 1105/2 од 28 март 1983 година
40	NEHION EC-36	Celamerck G.m.b.H., Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД „ГРУДА — Зунања тргови-на“, Љубљана	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 602/1 од 5 февруари 1976 година	Бр. 7520/1 од 30 септември 1982 година
41	NEHION G-3	Celamerck G.m.b.H., Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД „ГРУДА — Зунања тргови-на“, Љубљана	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 445/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7519/1 од 30 септември 1982 година
42	ORTHENE-75	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“ ТОЗД „Груда — Зунања тргови-на“, Љубљана	Сојузниот комитет за зем-јоделство, решение бр. 6194/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 7517/1 од 30 септември 1982 година

1	2	3	4	5
43	QUIRITOX	Polanz, Ried, кого во Југославија го застапува Товарна душка — Руше.	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 467/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7518/1 од 30 септември 1982 година
44	PADAN P-1	Sircam, Милано, кого во Југославија го застапува „Агротехника — Груда“, ТОЗД „Груда — Зунања трговина“, Љубљана	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 563/1 од 31 јануари 1977 година	Бр. 9652/2 од 22 декември 1982 година
45	PANTAKAN M-10	СОУР Хемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos — Заштита биља“, Загреб	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 1004/ од 24 февруари 1977 година	Бр. 9509/15 од 14 декември 1982 година
46	PANTAKAN M-15	СОУР Хемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos — Заштита биља“, Загреб	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 1003/1 од 24 февруари 1977 година	Бр. 9509/18 од 14 декември 1982 година
47	PANTAKAN M-20	СОУР Хемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos — Заштита биља“, Загреб	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 1006/1 од 24 февруари 1977 година	Бр. 9509/19 од 14 декември 1982 година
48	PARAN M-10	DIANA-GEORGE SERVOS Co. Солун, кого во Југославија го застапува „Агрохемија експорт-импорт“, Скопје	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 6185/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 7513/1 од 30 септември 1982 година
49	PARATION-20	Товарна кемичних изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4438/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7533/1 од 30 септември 1982 година
50	PLAVI CINEB S-65	Хемијска индустрија „Жупа“, Крушевац	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4284/2 од 10 ноември 1977 година	Бр. 8364/2 од 24 ноември 1982 година
51	PLONDREL S-50	Dow Chemical Europe S.A. Бсч, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабач	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 942/1 од 9 февруари 1978 година	Бр. 658/1 од 28 јануари 1983 година
52	RADAZIN SPECIJAL	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 575/1 од 31 јануари 1977 година	Бр. 1103/2 од 28 март 1983 година
53	RADOFEN	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4462/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7462/2 од 15 октомври 1982 година
54	RADOFENIL	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 7461/2 од 15 октомври 1982 година	Бр. 7461/2 од 15 октомври 1982 година
55	RADOTION-P	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4467/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7453/2 од 15 октомври 1982 година
56	RADOTION WP-50	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 6188/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 1104/2 од 28 март 1983 година
57	SEVIN P-5	СОУР Хемијски комбинат „CHROMOS“ ООУР „Chromos — Заштита биља“, Загреб	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 7211/1 од 15 декември 1977 година	Бр. 9509/16 од 14 декември 1982 година
58	SIMAZIN-PINUS	Товарна кемичних изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4442/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7528/1 од 30 септември 1982 година
59	SITOSAN	СОУР „ГАЛЕНИКА“, РО „Галеника—Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4403/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7536/1 од 30 септември 1982 година

1	2	3	4	5
60	TETRATOX-50	Diana-George Servos Co, Колун, кого во Југославија го застапува „Агрохемизација“ експорт-импорт, Скопје.	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 447/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7512/1 од 30 септември 1982 година
61	THIMET 10%	American Cyanamid Company, New Jersey, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4511/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7511/1 од 30 септември 1982 година
62	TOKSAFEN 50%	СОУР „ПЛИВА“, ООУР „Заштита биља — Калиновица“, Загреб	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4454/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7510/1 од 30 септември 1982 година
63	TOPAZOL (R) H-80	Ciba-Geigy AG, Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 953/1 од 9 февруари 1978 година	Бр. 8057/2 од 8 ноември 1982 година
64	TRAMAT	Schering AG, Берлин, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“ ТОЗД „Груда — Зунања трговина“ — Љубљана	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 594/1 од 31 јануари 1977 година	Бр. 9651/2 од 20 декември 1982 година
65	TRASAN	СОУР „ГАЛЕНИКА“, РО „Галеника-Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4406/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7537/1 од 30 септември 1982 година
66	TRIFLURAN-25	Diana-George Servos Co, Колун, кого во Југославија го застапува „Агрохемизација“ експорт-импорт, Скопје	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 488/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7514/1 од 30 септември 1982 година
67	TRIPION-CB	Sipcam, Милано, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД „Груда — Зунања трговина“, Љубљана	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 562/1 од 31 јануари 1977 година	Бр. 9652/3 од 22 декември 1982 година
68	ZINEB P-10	СОУР Хемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos — Заштита биља“, Загреб	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 7206/1 од 15 декември 1978 година	Бр. 9509/13 од 14 декември 1982 година
69	ZLATICA DESPIROL-P	C. F. Spiess und Sohn, Kleinkerkel-back, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“ ООУР „Заштита биља“ — Сисак	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4527/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7516/1 од 30 септември 1982 година
70	ZLATICA DESPIROL-WP	C. F. Spiess und Sohn, Kleinkerkel-back, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“ ООУР „Заштита биља“ — Сисак	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 4528/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7515/1 од 30 септември 1982 година
71	ZUPILAN E-24	Хемијска индустрија „ЖУПА“, Крушевац	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 42/5 од 28 март 1977 година	Бр. 8363/2 од 24 ноември 1982 година
72	ZUPIREKS P-5	Хемијска индустрија „ЖУПА“, Крушевац	Сојузниот комитет за земјоделство, решение бр. 1305/3 од 24 март 1977 година	Бр. 8361/1 од 24 ноември 1982 година

Бр. 3335/1
1 јуни 1983 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

452.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, А ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОСЕГАШНИТЕ ДОЗВОЛИ

Сојузниот комитет за земјоделство издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата за кои престанале да важат досегашните дозволи:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола за промет чие важење престанало	Решение на Сојузниот комитет за земјоделство за продолжување на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	ABRU-мамки	Onsmettingsbedrijf-Olisch-lager B. V., Maastricht, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“ РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 151/1 од 12 јануари 1976 година	Бр. 7863/1 од 13 октомври 1982 година
2	AEROSOL DDT-10 ⁰ / ₀	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 6186/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 7575/1 од 1 октомври 1982 година
3	AEROSOL-15	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4489/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 1976/2 од 12 мај 1983 година
4	AEROSOL-50 MF	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 443/1 од 22 јануари 1975 година	Бр. 1819/2 од 13 мај 1983 година
5	AMEPIN	Товарна кемички изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 554/1 од 31 јануари 1977 година	Бр. 2557/2 од 24 мај 1983 година
6	AMEZIN 40-FP	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 6218/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 1886/2 од 10 мај 1983 година
7	ANTHIO-33	Sandoz Ag., Basel, кого во Југославија го застапува РО „ВЕЛЕВИТ“, ООУР Примењена кемија, Загреб	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 6183/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 1364/2 од 6 април 1983 година
8	ANTRAKOL 6 ⁰ / ₀ прашиво	Товарна кемички изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 550/1 од 31 јануари 1977 година	Бр. 2209/2 од 27 мај 1983 година
9	ATRAPIN	Товарна кемички изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 882/1 од 18 февруари 1976 година	Бр. 7860/1 од 13 октомври 1982 година
10	ATRAZIN S-50	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4482/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 2069/2 од 13 мај 1983 година
11	AVISOL-DM	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 243/1 од 9 јануари 1973 година	Бр. 1650/2 од 24 мај 1983 година
12	БАКАРНИ КРЕЧ-25	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4487/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7566/1 од 1 октомври 1982 година
13	БАКАРНИ КРЕЧ-50	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4486/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7574/1 од 1 октомври 1982 година

1	2	3	4	5
14	BAKROCID	Хемијска индустрија „ЖУ-ПА“, Крушевац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 1193/3 од 24 март 1977 година	Бр. 726/2 од 2 март 1983 година
15	BANVEL-DP	Chemie Linz -AG, Linz, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЗОРКА“ ООУР „ЗОРКА-АТХ Киселине“, Суботица	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 519/1 од 23 јануари 1974 година	Бр. 2484/2 од 15 декември 1982 година
16	BENLATE	Du Pont de Nemours and Co, Wilmington, кого во Југославија го застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА“, РО „ИНТЕРСЕРВИС“, ООУР „Комерцсервис“, Нови Сад	Сојузен комитет за земјоделство- решение бр. 462/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 480/1 од 20 јануари 1983 година
17	BROČIKA-toks	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 107/1 од 8 јануари 1976 година	Бр. 553/2 од 1 март 1983 година
18	CALIHIN	BASF AG, Ludwigshafen/Rh. кого во Југославија го застапува РО за меѓународна трговија и застапување на странски фирми „ПРОГРЕС“ ООУР „Progres-Hemotex“, IV Робна дирекција —BASF, Белград	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 6192/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 1774/2 од 24 мај 1983 година
19	GASORON-G	Duphar B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОУР „ГАЛЕНИКА“, РО „Галеника —Агрохемија“, ООУР „Фабрика фитофрмације“ — Земун	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 491/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7859/1 од 13 октомври 1982 година
20	CINEB S-65 ŽUPA	Хемијска индустрија „ЖУ-ПА“, Крушевац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4505/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7352/1 од 13 октомври 1982 година
21	CIRAM S-75	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4488/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 530/2 од 2 март 1983 година
22	CIRAM S-75 ŽUPA	Хемијска индустрија „ЖУ-ПА“, Крушевац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 44/5 од 24 март 1977 година	Бр. 445/3 од 2 март 1983 година
23	COSAN	Riedel de Haan A. G., Hannover, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“ РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4512/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7569/1 од 1 октомври 1982 година
24	DDVP Emulsion-50%	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslaviya“ Љубљана	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4542/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 2302/2 од 10 мај 1983 година
25	DIAZINON 2% прашиво	Товарна кемичних izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4428/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7861/1 од 13 октомври 1982 година
26	DIAZINON-20	Товарна кемичних izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4429/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7862/1 од 13 октомври 1982 година
27	DICOFLUID-DP	Chemie Linz AG., Linz кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 516/1 од 23 јануари 1974 година	Бр. 2670/2 од 27 септември 1982 година
28	DICOFLUID MP-combi	Chemie Linz AG, Linz кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 497/1 од 23 јануари 1974 година	Бр. 2723/2 од 23 септември 1982 година

1	2	3	4	5
29	DITHANE M-45 ULV	Rohm and Haas, S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува „COMMERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 6204/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 7864/1 од 13 октомври 1982 година
30	DITHANE (R) син	Rohm and Haas, S.p.A. Milano, кого во Југославија го застапува „COMMERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 6205/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 7866/1 од 13 октомври 1982 година
31	DU PONT LINURON	Du Pont de Nemours International S.A. Женева, кого во Југославија го застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА“, РО „ИНТЕРСЕРВИС“, ООУР „Комерцесервис“, Нови Сад	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 491/1 од 23 јануари 1974 година	Бр. 3777/2 од 23 септември 1982 година
32	ENDRIN-20	Товарна кемичних izdelkov „ПИЛУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4431/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 718/2 од 1 март 1983 година
33	EUPAREN	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer Pharma Jugoslaviја“, Љубљана	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4544/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7868/1 од 13 октомври 1982 година
34	FOLIDOL E-605	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslaviја“, Љубљана	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4543/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 1726/2 од 13 мај 1983 година
35	FUNGOCHROM	СОУР Хемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos-заштита биља“, Загреб	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 668/9 од 15 април 1975 година	Бр. 2917/1 од 12 мај 1983 година
36	GEOLIN G-1,5	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4481/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7572/1 од 1 октомври 1982 година
37	GEOLIN G-3	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4491/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7563/1 од 1 октомври 1982 година
38	GRAMISAN S-50	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 6197/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 7570/1 од 1 октомври 1982 година
39	KARBARIL P-5 ŽUPA	Хемијска индустрија „ЖУПА“, Крушевац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 1303/3 од 24 март 1978 година	Бр. 578/2 од 23 мај 1983 година
40	KEROPUR	Chemie Linz AG, Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика, Руше	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 426/1 од 23 јануари 1973 година	Бр. 2722/2 од 23 септември 1982 година
41	KINOLAT V-4-X	La Quinolinae, Paris, кого во Југославија го застапува СОУР „ГАЛЕНИКА“, РО „ГАЛЕНИКА—АГРОКЕМИЈА“, ООУР Фабрика фитопармације, Земун	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 587/1 од 31 јануари 1977 година	Бр. 2147/2 од 26 мај 1983 година
42	KREOZAN	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4484/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 1883/2 од 10 мај 1983 година
43	LIGNOSAN-O	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 489/1 од 23 јануари 1974 година	Бр. 1993/2 од 24 мај 1983 година

1	2	3	4	5
44	LINDAN прашиво 2%	Товарна кемичних изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4436/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 1974/2 од 13 мај 1983 година
45	MALATION-LVC	American Cyanamid Company, New Jersey, кого во Југославија го застапува СООР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабаци	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 869/1 од 25 февруари 1972 година	Бр. 2099/2 од 23 мај 1983 година
46	MAPIN	Товарна кемичних изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 552/1 од 31 јануари 1977 година	Бр. 2361/1 од 17 мај 1983 година
47	METASYSTOX-R	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslavia“, Љубљана	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 3420/1 од 27 септември 1972 година	Бр. 2068/1 од 23 мај 1983 година
48	MONOSAN-S	СООР „ГАЛЕНИКА“, РО „Галеника-Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 470/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7857/1 од 13 октомври 1982 година
49	MORESTAN	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslavia“, Љубљана	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4545/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7867/1 од 13 октомври 1982 година
50	MOROGAL	Хемијска индустрија „Жупа“, Крушевац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 476/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7854/1 од 13 октомври 1982 година
51	NEOSAN-S	СООР „ГАЛЕНИКА“, РО „Галеника-Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 471/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7856/1 од 13 октомври 1982 година
52	OIDIN	СООР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ Шабаци	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4479/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7567/1 од 1 октомври 1982 година
53	PARAPIN	Товарна кемичних изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4439/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 1975/2 од 23 мај 1983 година
54	PINAZON KS-20	Товарна кемичних изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 558/1 од 31 јануари 1977 година	Бр. 2205/2 од 26 мај 1983 година
55	POLŽOPIN	Товарна кемичних изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4440/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 2154/2 од 17 мај 1983 година
56	PROHELAN-T	СООР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4199/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 7578/1 од 1 октомври 1982 година
57	PROMETRIN 40-FP	СООР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабаци	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 1196/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 7571/1 од 1 октомври 1982 година
58	PROMETRIN 50-Плива	СООР „ПЛИВА“, ООУР „Заштита биља-Калиновица“, Загреб	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 473/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 1649/2 од 10 мај 1983 година
59	RADAZIN WP-50	СООР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4470/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7582/1 од 1 октомври 1982 година
60	RADOCINEB	СООР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4465/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7581/1 од 1 октомври 1982 година
61	RADOCIRAM	СООР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4466/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7579/1 од 1 октомври 1982 година

1	2	3	4	5
62	RADOSAN 1,2	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4472/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7576/1 од 1 октомври 1982 година
63	RADOSAN-M	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 465/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7577/1 од 1 октомври 1982 година
64	RADOTIRAM-WP	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4469/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7580/1 од 1 октомври 1982 година
65	RUMESAN масло	Товарна кемичних изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4441/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 1882/2 од 19 мај 1983 година
66	SAPROL	Celamerck G.m. b.H., and Co, Ingelheim/Rh., кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА—ГРУДА“, ТОЗД „Груда-Зунања трговина“, Љубљана	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 6201/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 464/2 од 2 март 1983 година
67	SEVIN G-5	Union Carbide Corporation, USA, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА—ГРУДА“, ТОЗД „Груда-Зунања трговина“, Љубљана	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 1492/1 од 10 февруари 1971 година	Бр. 2583/2 од 27 септември 1982 година
68	SUMPORCIN	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4485/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7573/1 од 1 октомври 1982 година
69	TIOZIN масло	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 460/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 3587/2 од 23 септември 1982 година
70	TORDON-101	Dow Chemical Europe S.p.A. Milano, кого во Југославија го застапува СОУР „ГАЛЕНИКА“, РО „Галеника-Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 589/1 од 31 јануари 1977 година	Бр. 2671/1 од 27 мај 1983 година
71	TRASAN-S	СОУР „ГАЛЕНИКА“, РО „Галеника-Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 472/1 од 23 јануари 1975 година	Бр. 7558/1 од 13 октомври 1982 година
72	TREFLAN-EC	Eli Lilly and Company, USA — Филијала во Женева, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 6211/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 7865/1 од 13 октомври 1982 година
73	VENTURIN-50	Хемијска индустрија „ЖУПА“, Крушевац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4503/1 од 6 септември 1976 година	Бр. 7853/1 од 13 октомври 1982 година
74	VITASAN S-50	Хемијска индустрија „ЖУПА“, Крушевац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 6191/1 од 25 декември 1975 година	Бр. 7855/1 од 13 октомври 1982 година
75	ŽUPILAN E-48	Хемијска индустрија „ЖУПА“, Крушевац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 1304/2 од 28 март 1977 година	Бр. 776/3 од 26 април 1983 година

Бр. 3333/1,
1 јуни 1983 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

453.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

С П И С О К

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство од 31 мај 1982 до 31 мај 1983 година издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Ред. број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство
1	2	3	4
1	ANTRACOL COMBI	БAYER AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Југославија“ — Љубљана	Бр. 662/1 од 26 јануари 1983 година
2	ATRAN S-50	Хемијска индустрија „ЖУПА“, Крушевац	Бр. 401/1 од 14 јануари 1983 година
3	BAKRENI FOLPET	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Бр. 221/5 од 2 јуни 1982 година
4	CIDOKOR	СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	Бр. 2010/4 од 29 јуни 1982 година
5	CIKLOAT EC-72	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР „АТН-Киселине“ — Суботица	Бр. 2631/5 од 1 октомври 1982 година
6	CUPRAFOL S-50	СОУР Хемијски комбинат „СН-РОМОС“, ООУР „Chromos- заштита биља“ — Загреб	Бр. 661/1 од 28 јануари 1983 година
7	DIKOFOL 20-EC	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР „АТН-Киселине“ — Суботица	Бр. 945/4 од 25 август 1982 година
8	FACIRON FORTE-мамка	СОУР фармацевтско-хемијска, прехранбена и козметичка индустрија „ПЛИВА“, ООУР „Заштита биља — Калиновица“, Загреб	Бр. 326/1 од 12 јануари 1983 година
9	FENITROTION E-50	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ — Шабац	Бр. 3773/2 од 13 декември 1982 година
10	GEOSID G-5	СОУР Хемијски комбинат „СН-РОМОС“, ООУР „Chromos — Заштита биља“ — Загреб	Бр. 1891/3 од 19 мај 1983 година
11	HERBATOP	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ — Шабац	Бр. 2214/4 од 27 јуни 1982 година
12	ИНСЕКТИЦИДНО ГУБРЕ NPK 15:15:15 со 1% фоксим	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ — Шабац	Бр. 260/2 од 14 јануари 1983 година
13	LADDOK	BASF AG., Ludwigshafen/Rh. кого во Југославија го застапува РО „ПРОГРЕС“, ООУР „ПРОГРЕС-ХЕМОТЕКС“, IV Робна дирекција — BASF, Белград	Бр. 302/1 од 11 јануари 1983 година
14	LINDAN E-20 ŽUPA	Хемијска индустрија „ЖУПА“ — Крушевац	Бр. 1020/1 од 25 февруари 1983 година

1	2	3	4
15	LINURON S-50	Хемијска индустрија „ЖУПА“ — Крушевац	Бр. 1742/3 од 25 август 1982 година
16	LONTREL-100	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Бр. 303/1 од 11 јануари 1983 година
17	MESUROL WP-50	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „BAYER-PHARMA JUGOSLAVIJA“, Љубљана	Бр. 404/1 од 14 јануари 1983 година
18	MIKAZOL T-40	СОУР Фармацеутско-хемијска прехранбена и козметичка индустрија „ПЛИВА“, ООУР „Заштита биља — Калиновица“, Загреб	Бр. 2064/5 од 23 септември 1982 година
19	PARATION EC-10	СОУР Фармацеутско-хемијска прехранбена и козметичка индустрија „ПЛИВА“, ООУР „Заштита биља — Калиновица“, Загреб	Бр. 400/1 од 14 јануари 1983 година
20	PINULIN	Товарна хемијска изделков „ПИНУС“, Раче при Марибор	Бр. 1647/2 од 1 април 1983 година
21	СИН КАМЕН	РТБ-Бор, РО „ТИР“, ООУР „Електролиза“ — Бор	Бр. 3898/5 од 23 септември 1982 година
22	PROPINEB S-70	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ — Шабац	Бр. 495/2 од 15 февруари 1983 година
23	PYRADUR	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО „ПРОГРЕС“, ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција — BASF, Белград	Бр. 327/1 од 12 јануари 1983 година
24	RIDOMIL (R) MZ 72-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COM-MERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	Бр. 909/2 од 10 февруари 1982 година
25	RUBIGAN 12-SC	Eli Lilly and Company, Indianapolis, САД, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“ — Сисак	Бр. 711/1 од 2 февруари 1983 година
26	SHERPA 20-EC	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину „UNIKOMERC“, Загреб	Бр. 403/1 од 14 јануари 1983 година
27	STOMP-PROMETRIN WP	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	Бр. 305/1 од 11 јануари 1983 година
28	СУЛФУР-ПРАВ-F	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“ РО „Заштита биља“, Шабац	Бр. 494/2 од 15 февруари 1983 година
29	VENZAR LENACIL	Du Pont Nemours, London, кого во Југославија го застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА“, Нови Сад	Бр. 304/1 од 11 јануари 1983 година
30	ZUPAZON	Хемијска индустрија „ЖУПА“ — Крушевац	Бр. 1021/3 од 24 март 1983 година

Бр. 3332/1
1 јуни 1983 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

454.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени и дополненија во следните дозволи за пуштање во внатрешен промет на средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот односно на застапникот на странскиот производител	Дозвола за пуштање во промет издаде Сојузниот комитет за земјоделство со решение број	Дозволата за пуштање во промет е објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ“ и реден број на Списокот	Измена — дополнение во дозволата изврши Сојузниот комитет за земјоделство со решение број	Измена — дополнение во дозволата
1	2	3	4	5	6	7
1	ARESIN	Hoechst AG., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО „ЈУГО-ХЕМИЈА“, ООУР „Хемија“, Белград	7201/1 од 15 декември 1978 година	26/79-1	306/1 од 11 јануари 1983 година	Дополнение на примена
2	BASAGRAN	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО „ПРОГРЕС“, ООУР „Прогрес“ — Хемотекс“, IV Рибна дирекција — BASF, Белград	700/1 од 25 јануари 1979 година	26/79-12	307/1 од 11 јануари 1983 година	Дополнение на примена
3	BONALAN	Eli Lilly and Company, Indianapolis, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	6649/1 од 10 ноември 1981 година	44/82-22	7000/6 од 22 октомври 1982 година	Измена на составот и отровноста
4	CASORON-GSR	Duphar B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОУР „Галеника“ РО „Галеника-Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун	410/1 од 17 јануари 1979 година	26/79-20	7086/2 од 8 септември 1982 година	Измена на називот на производителот
5	DICOFLUID-DP	Chemie Linz A. G., Linz, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Зорка“ ООУР „Зорка“ — АТХ Киселина“, Свботина	2678/2 од 27 ноември 1982 година		9632/2 од 13 декември 1982 година	Измена на застапникот на производителот
6	DIMILIN WP-10	Duphar B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОУР „Га-	445/1 од 20 јануари 1981 година	30/81-50	402/1 од 14 јануари 1983 година	Дополнение на примена

1	2	3	4	5	6	7
		леника" РО „Галеника-Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун				
7	DIMILIN WP-25	Duphar B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОУР „Галеника“ РО „Галеника-Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун	339/1 од 17 јануари 1979 година	26/79-29	7038/2 од 8 септември 1982 година	Измена на називот на производителот
8	TEDION V-18	Duphar B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОУР „Галеника“ РО „Галеника-Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун	4516/1 од 6 септември 1976 година	3/77-27	6255/3 од 9 септември 1982 година	Измена на називот на производителот и на застапникот на производителот
9	EKALUX-25	Sandoz AG., Basel, кого во Југославија го застапува РО „ВЕЛЕБИТ“, ООУР Примјсена кемија, Загреб	1080/2 од 1 март 1977 година	26/77-33	407/1 од 14 јануари 1983 година	Дополнение на примената
10	FACIRON-маслен концентрат	СОУР „ПЛИВА“, ООУР „Заштита биља — Калиновица“, Загреб	2522/1 од 5 април 1982 година	44/82-53	2522/4 од 10 јануари 1983 година	Измена на бојата
11	FYDUMAS-G	Duphar B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОУР „Галеника“, РО „Галеника-Агрохемија“, ООУР Фабрика фитофармације, Земун	441/1 од 18 јануари 1980 година	31/80-14	7087/2 од 8 септември 1982 година	Измена на називот на производителот
12	GOAL (R)	Rohm and Haas S.p. A., Milano, кого во Југославија го застапува „COMMERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	846/1 од 4 фебруари 1982 година	44/82-24	309/1 од 11 јануари 1983 година	Дополнение на примената
13	HEBROPIN-KS-50	Товарна кемичних izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	556/1 од 31 јануари 1977 година	26/77-45	6541/2 од 8 септември 1982 година	Измена на називот на препаратот
14	LINDAN EC-20	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР „Зорка-АТХ Киселина“, Суботица	1353/2 од 5 март 1981 година	30/81-23	6622/5 од 8 декември 1982 година	Измена на називот на производителот
15	MIKAL	Rhone Poulenc Agrochimie S.A., Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину „УНИКОМЕРЦ“, Загреб	463/1 од 20 јануари 1981 година	30/81-26	482/1 од 20 јануари 1983 година	Дополнение на примената и именување на коопрантот
16	NIKONAL	РО „MONTENECROEXPORT“, Никшиќ	280/1 од 29 април 1980 година	31/80-30	9641/2 од 9 декември 1982 година	Измена на производителот
17	NUVAN (R) 7	Ciba-Geigy AG, Basel, кого во Југославија го застапува СОУР Хемија	546/1 од 31 јануари 1977 година	26/77-60	545/2 од 3 фебруари 1983 година	Измена на застапникот на производителот

1	2	3	4	5	6	7
		ски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos — Заштита биља“, Загреб				
18	NUVAN 50-EC	Ciba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos — Заштита биља“, Загреб	740/1 од 26 ја-нуари 1980 година	26/79-22	542/2 од 3 февруари 1983 година	Измена на застапникот на производителот
19	ORTHO DIFOLATAN течен	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД „Груда — Зунања трговина“ Љубљана	352/1 од 16 ја-нуари 1980 година	31/80-31	483/1 од 20 ја-нуари 1983 година	Дополнение на примена
20	ORTHO DIBROM 8-E	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА — ГРУДА“, ТОЗД „Груда — Зунања трговина“, Љубљана	1556/2 од 1 април 1982 година	44/82-101	1556/3 од 8 септември 1982 година	Измена на изразувањето на активна материја
21	PETTRAN	РО „MONTENEGROEXPORT“, Никшиќ	2898/1 од 29 април 1980 година	31/80-35	10078/2 од 9 декември 1982 година	Измена на производителот
22	PROMEPIN KS-50	Товарна кемијских izdelkov „ПИ-НУС“, Раче при Марибору	969/1 од 9 февруари 1978 година	45/78-77	6540/2 од 8 септември 1982 година	Измена на називот на препаратот
23	SIMAPIN KS-50	Товарна кемијских izdelkov „ПИ-НУС“, Раче при Марибору	553/1 од 31 ја-нуари 1977 година	26/77-77	6542/2 од 8 септември 1982 година	Измена на називот на препаратот
24	STOMP 330-E	American Cyanamid Company, New York, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабаци	962/1 од 9 февруари 1978 година	45/78-83	308/1 од 11 ја-нуари 1983 година	Дополнение на примена
25	SUMICADIN EC-20	Simitomo Chemical Co., Osaka, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЖУПА“, Крушевац	447/1 од 20 ја-нуари 1981 година	30/81-39	495/1 од 14 ја-нуари 1983 година	Дополнение на примена
26	SUMICOMBI 30-EC	Sumitomo Chemical Co., Osaka, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЖУПА“, Крушевац	800/1 од 3 февруари 1982 година	44/82-47	406/1 од 14 ја-нуари 1983 година	Дополнение на примена
	SUMILEX 50-WP	Sumitomo Chemical Co., Osaka, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЖУПА“, Крушевац	496/1 од 22 ја-нуари 1979 година	26/79-85	488/1 од 20 ја-нуари 1983 година	Дополнение на примена и измената на каценцата

1	2	3	4	5	6	7
28 SURPASS 6,7-E	Stanffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува ОХИС — Органско хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	713/2 од 17 февруари 1982 година	44/82-48	713/4 од 8 септември 1982 година	Измена на изразувањето на содржината на активната материја	на
29 VIDATE-L	Du Pont de Nemours and Co., Inc., USA, кого во Југославија го застапува СООР „АГРОВОЈВОДИНА“, РО „ИНТЕРСЕРВИС“, ООУР „КОМЕРЦ-СЕРВИС“ Нови Сад	432/1 од 18 јануари 1980 година	31/80-52	9913/2 од 22 декември 1982 година	Измена на бојата	на

Бр. 3334/1
1 јуни 1983 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 167 став 2 и член 238 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО

Се разрешува од должноста заменик на директорот на Сојузната управа за контрола на летањето Бранко Вујовиќ, со 30 јуни 1983 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

На именуваниот работниот однос му престанува на 31 декември 1983 година поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 751
8 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи се назначува Вера Авра-

мовиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи.

С. п. п. бр. 752
8 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За помошник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа се назначува Иван Нахтигал, досегашен помошник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа.

С. п. п. бр. 753
8 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува д-р Петар Шмит, досегашен помошник на сојузниот секретар за финансии.

С. п. п. бр. 754
8 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Мијат Шуковиќ**, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

За помошник на директорот на Сојузната управа за царини се назначува Иван Дуков, досегашен помошник на сојузниот секретар за финансии.

С. п. п. бр. 811
8 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Мијат Шуковиќ**, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
433. Закон за измени и дополненија на Законот за земање определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година	1005
434. Одлука за прогласување на изборот и за објавување на составот на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	1005
435. Одлука за формирањето, составот и задачата на Комисијата за изработка на предлогот за утврдување на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	1006
436. Одлука за разрешување и именување претседател на Сојузниот комитет за законодавство	1006
437. Одлука за именување заменик на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање	1007
438. Одлука за именување на претседател на Комисијата за изработка на предлог за утврдување на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за избор на членови на таа комисија од редот на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ	1007
439. Уредба за организирање и извршување на работната обврска во врска со вршењето на задачите и работите за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	1007
440. Одлука за определување на објектите при чие проектирање, изградба и реконструкција, односно укинување, демонтирање и ставање во употреба, мора да се изврши приспособување кон потребите на општонародната одбрана	1009
441. Одлука за формирање на Совет за телекомуникации	1011
442. Одлука за претплатната цена на изданијата „Службен лист на СФРЈ“ и „Службен лист на СФРЈ“ — Меѓународни договори за 1983 година	1011
443. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите за стекнување и користење на динарски побарувања на странски лица	1012
444. Одлука за измена на Одлуката за условите за увоз на сировини и на друг репродукционен материјал заради производство на стоки за извоз кои се наплатуваат во конвертибилни девизи	1012
445. Одлука за дополнење на Одлуката за преземање на обврските од организациите на здружен труд основачи на претпријатија во странство во поглед на прометот на претпријатието основано во странство што се занимава со трговска дејност	1012
446. Одлука за постапка за поставување на барања и за сојузниот орган на управата кој може да поставува барање во поглед на потребите на општонародната одбрана и заштитата од воени разурнувања со кои се усогласуваат просторните и урбанистичките планови	1013
447. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за военолекарските комисии	1014
448. Упатство за извршување на одредбите на Одлуката за условите и начинот на пренос на девизи на давателите на услуги во меѓународниот стоковен сообраќај во 1983 година	1014
449. Решение за измена на Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита	1015
450. Наредба за измена на Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени	1015
451. Список на средствата за заштита на растенија за кои престанаа да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет	1016
452. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, а за кои престанаа да важат досегашните дозволи	1021
453. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет	1026
454. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, во кои се извршени измени и дополненија	1028
Назначувања и разрешувања	1031

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.